

КНИГА

Презентираните документи го прикажуваат пресекот на петвековниот живот во Македонија за време на османлиското владеење.

Со оваа книга пред јавноста се презентира дел од големото архивско-историско наследство, зачувано благодарение на двата архива - турскиот и македонскиот.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Државниот Архив на Република Македонија и Генералната дирекција на владини државни архиви на Република Турција го промовираа ексклузивното издание "Македонија во времето на османлиското владеење", во редакција на д-р Драги Ѓоргиев.


Делото го промовираше проф. д-р Ахмед Шериф, а со воведен збор за изданието се обратија Танер Каракаш, амбасадор на Република Турција во Македонија и проф. д-р Зоран Тодоровски, директор на Државниот архив на Македонија.

"Оваа книга со својата независност и со тоа што е објавена на два јазика се обраќа подеднакво до читателите во двете земји. Богатите видеоприсади обезбедуваат книгата да биде повеќе од една академска книга и само по себе претставува уметничко дело, кое се обраќа до широките маси. Истовремено оваа книга општо земено ќе одигра и значајна улога во промоцијата на турско-османлиската историја", истакна, меѓу другото, во своето поздравно обраќање турскиот амбасадор во Република Македонија, Танер Каракаш.

Изданието го промовираше проф. д-р Ахмед Шериф, кој притоа посочи: "Експонираните османлиски документи во Зборникот ја интерпретираат историјата на Македонија во османлискиот период. Старите архивски документи нè убедуваат дека над привидот на правилното молчење на пожелтената хартија лежи цела ризница од историски податоци. Во нив го наоѓаме одблесокот на драматичните времиња на нашите предци кои живееле и делувале во османлискиот период".

Документите во Зборникот, продолжи Шериф, се групирани во неколку тематски поглавја и тие оживуваат и јасно зборуваат за изминатите бурни векови, односно еден голем хронолошки период од македонската историја, за кој се зачувани многу автентични документи. Зачувани се многу автентични архивски документи. Еден дел од оваа автентична ар-

ЕКСКЛУЗИВНО ИЗДАНИЕ "МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ОСМАНЛИСКОТО ВЛАДЕЕЊЕ"



ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСКОТО И МУСЛИМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ



хивска документација, објавена во Зборникот, потекнува и од архивските фондови од Државниот архив на Македонија. Зборникот содржи вкупно 100 документи, по 50 од архивите на двете земји.

"При изборот на документите беше запазено тоа да бидат избор на документи кои зборуваат за заедништво, почитување, разбирање, за толеранција, соживот, и документи од образовен, културен, верски, социјален, урбан и економски карактер. Архивските документи се поделени по одредена проблематика. Па, така документите во Зборникот се групирани во 10 разновидни проблемски поглавја. Првото тематско поглавје е посветено на административното уредување и на уредувањето на локалната управа во Македонија во османлискиот

период каде се презентирани 11 документи. Второто тематско подрачје е посветено на политичкиот живот кој заживеал во последните децении од османлиското владеење во Македонија, третото поглавје им е посветено на градежните активности на локалната османлиска управа во разни места во Македонија, а четвртото е посветено на економскиот живот. Во следното поглавје се забележани воени теми, како што се, собирање помош за војската, воени градби во Прилеп и во Тетово, доделување воени признанија итн. Шестата група документи носи наслов 'Социјален живот' и содржи 7 документи, кои донесуваат податоци за социјално-економскиот живот во Македонија. Седмото поглавје содржи документи, кои се однесуваат на религијата. Тие раскажуваат за различни проблеми од доменот на изградбата на религиозните, православните и муслиманските објекти. Осмата група документи се однесуваат на образованието во Македонија за време на османлискиот период, последната група на овој Зборник се однесува на махапите и содржи 11 документи", објасни промоторот Шериф.

Покрај наведените документи Зборникот е збогатен и со 32 зачувани фотографии, мапи и планови, кои потекнуваат од соодветниот период.